



Општинска Јавна Установа – Детска градинка „ Астибо “ Штип  
ул. „ Д-р Слободан Јованов “ бр.5 тел . 032 / 397 620  
email: [dgastibo@gmail.com](mailto:dgastibo@gmail.com) [www.detskagradinkaastibo.mk](http://www.detskagradinkaastibo.mk)

**ВРЗ ОСНОВА НА ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА АКТИВНОСТИ ВО УСТАНОВИТЕ ЗА  
ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ПО УКИНУВАЊЕ НА ВОНРЕДНАТА  
СОСТОЈБА ДОНЕСЕН ОД СТРАНА НА ВЛАДА НА Р.С. МАКЕДОНИЈА**

**ПРОТОКОЛ  
ЗА РОДИТЕЛИ**

- Родителот/старателот пред повторно да го вклучи детето во градинката потребно е да **потпише изјава** дека е запознаен со Протоколот за активности во установата за згрижување и воспитание на децата по укинување на вонредната состојба, донесен од страна на Влада на Р.С. Македонија;
- Родителите/старателите пред повторно да го вклучат детето во градинката потребно е да достават **потврда од работодавачот** дека работните задачи задолжително мора да ги извршува на работното место, без можност за работа од дома;
- Родителот/старателот да обезбеди **лекарска потврда од матичен лекар** за здравствената состојба на своето дете;
- Доколку родителите/старателите немаат потпишано и доставено изјава со потребните потврди, **детето нема да биде згрижено**;
- Родителите/старателите при носење на децата во градинката задолжително да имаат **заштитна маска**;
- **Децата не носат заштитна маска**;
- Прием на децата во градинката е до **8:30 часот**;
- Поради одржување на пропишаната физичка дистанца, Ве молиме да го **почитувате утврденото време за носење** на детето во градинката, согласно времето наведено во Вашата изјавата;
- Родителите/старателите да ја **почитуваат обележаната просторна дистанца** при предавање и земање на детето;



Општинска Јавна Установа – Детска градинка „ Астибо “ Штип  
ул. „ Д-р Слободан Јованов “ бр.5 тел . 032 / 397 620  
email: [dgastibo@gmail.com](mailto:dgastibo@gmail.com) [www.detskagradinkaastibo.mk](http://www.detskagradinkaastibo.mk)

- Носење и земање на детето од градинката да го врши **само едно** од двете наведени лица во Вашата изјава;
- Родителот/старателот **задолжително да почека** пред влезот додека да се измери температура на детето, дури потоа да си замине;
- Доколку детето при прием во градинката има зголемена температура, **веднаш ќе биде вратено**;
- Пижамите за спиење и другата потребна резервна облека за детето (памперс, гаќички, маица и др.), родителот/старателот да ги донесе во понеделник;
- Доколку родителот/старателот забележи појава на **симптоми** кај детето (зголемена температура, кашлање, отежнато дишење, повраќање, пролив и др.) **да не го носи детето во градинката**, да се консултира со лекар и веднаш да го извести воспитувачот;
- Доколку детето е отсутно поради било кои здравствени причини, при повторно доаѓање на детето во градинката потребно е родителот/старателот **да донесе нова лекарска потврда од матичниот лекар** за здравствената состојба на детето;
- Согласно пропишаниот број на деца во воспитна група со Оперативниот план за активности во установата за згрижување и воспитание на децата по укинување на вонредната состојба, донесен од страна на Владата на Р.С. Македонија, нагласуваме дека:
- Доколку бројот на деца во воспитната група во која е запишано вашето дете го надмине пропишаниот број на деца во воспитна група, Вашето дете времено **може да биде распоредено во друга воспитна група(не во својата), кај друг воспитувач и неговател**;
- Доколку бројот на деца во објектот во кој е запишано Вашето дете го надмине пропишаниот број на деца во воспитна група, **ќе имате можност Вашето дете времено да биде сместено во друг објект согласно претходно потпишана изјава од Ваша страна.**



Општинска Јавна Установа – Детска градинка „ Астибо “ Штип  
ул. „ Д-р Слободан Јованов “ бр.5 тел . 032 / 397 620  
email: [dgastibo@gmail.com](mailto:dgastibo@gmail.com) [www.detskagradinkaastibo.mk](http://www.detskagradinkaastibo.mk)